




---

**петар николовски  
м а в р у**

**ПЕТАР НИКОЛОВСКИ  
35 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО  
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА  
СКОПЈЕ  
5 — 20. 2. 1985**



На оваа јубилејна изложба Петар Николовски во многу изедната, но интересна колоритна ликовна панорама, презентира дела од сите периоди на неговото творење.

Петар Николовски се вклучува во ликовниот живот на Македонија веднаш по завршувањето на средното уметничко училиште (1949) и оттогаш до денес тој трудолубиво и неумоливо твори. Во 1953 година се зачленува во Друштвото на ликовните уметници на Македонија и е активен учесник на сите негови манифестации. Покрај учеството на групните изложби Николовски има приредено и бројни самостојни настапи во Скопје, Битола, Белград, Крушево, Куманово и друго. Петар Николовски е сликар што слика на начин на кој чувствува. Неговите платна претежно се насликани во маслена техника, каде можат да се сртнат повеќе сликарски родови меѓу кои: акт, портрет, пејзаж, мртва природа и друго.

Во портретите кај Николовски повеќе се чувствува реалистичкото моделирање на ликовите отколку физиономско-психолошка анализа. Портретираните ликови се личности од неговата најблиска средина, автопортрет или портрети на истакнати илинденски револуционери: Никола Карев, Питу Гули и др. Неговите автопортрети потекнуваат од различни периоди на неговиот живот и содржат автобиографски белег.

Мртвата природа, особено цвеќето, се негова честа мотивска преокупација. Во неговите платна подеднакво се застапени расцутете трендафили, белите хризантеми, црвените лалиња и полското цвеќе.

Пејзажот кај Николовски е једна од неговите најомилени теми. Инспириран од пределите на нашето македонско поднебје, тој ќе наслика серија на слики од скопскиот парк, реката Вардар и друго. Како се менуваат годишните времиња, така се менува и палетата на колоритот во сликите на Николовски. Од топлите црвено-окерски нijанси до студени сиво-сини преливи. Првите се одраз на богатиот колорит на македонскиот пејзаж, а вторите на уметниковиот своевиден творечки дух. Организацијата на композицијата е во сообразност со пределот кој тој го слика.

Значајно место во неговото творештво заземаат и насликаните староградски мотиви од Скопје и Крушево. Старите калдрмиски улички, трошните кунички, занаетчиските дуќани, старите покриви и друго ќе останат трајни сведетели за животот на еден град, зошто забрзаното урбанистично градење сè почесто ги брише трагите на нивното постоење.

Николовски не изостана да ја регистрира ни страшната трагедија која го погоди неговото родно Скопје на 26ти Јули 1963 година. Неговите платна од Офицерскиот дом и старата железничка станица претставуваат впечатливо уметничко исказување за еден трагичен настан од животот на саканиот град.

Во творештвото на Николовски присутен е и мотивот на нашето историско минато. Во 1974 година отвора изложба во Крушево по повод 30-годишнината од формирањето на АСНОМ. Дел од овие слики ќе бидат презентирани и на оваа изложба.

Комплетниот впечаток за неговото творештво го дополнуваат и бројните минијатури.

На крај треба да го спомнеме и неговото долгогодишно педагошко дејствување. Бројни се неговите награди, пофалби и признанија во оваа област.

Во 1983 година Николовски замина во пензија. Неговата животна желба е и понатаму неумоливо да твори и создава уметнички творби кои ќе останат како скромен придонес во културната ризница на нашиот град.

## ПЕТАР НИКОЛОВСКИ

Роден е 1922 година во Скопје, Средно уметничко училиште завршил во Скопје 1949 год. кај професорите Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Димитар Пандилов, Вангел Коцоман и др.

Член е на ДЛУМ од 1953 год.

Живее и работи во Скопје, адреса „Радњанска“ бр. 18.

## САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ

- 1958 — Скопје, Уметнички павиљон на ДЛУМ
- 1960 — Битола, Уметничка галерија
- 1962 — Скопје, Работнички дом
- 1964 — Скопје, Работнички дом
- 1966 — Скопје, Работнички дом
- 1968 — Скопје, Уметничка галерија
- 1969 — Битола, Уметничка галерија
- 1971 — Скопје, Изложбен салон на ул. Гуро Салај 34
- 1972 — Белград, Клуб на работниците на ССИП (протокол)
- 1973 — Скопје, Дом на ЈНА
- 1974 — Крушево, „Панорама“
- 1977 — Куманово, Уметничка галерија
- 1978 — Скопје, Дом на ЈНА
- 1980 — Скопје, Музеј на град Скопје

## ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ



- 1959 — Скопје, 15 години ликовно творештво во Македонија, Уметнички павиљон
- 1960 — Скопје, Македонски пејзаж 1950—60, Уметничка галерија
- 1961 — Скопје, Изложба НОБ, Уметничка галерија
- 1962 — Скопје, Македонски портрет XIX—XX век, Уметничка галерија — Скопје, НОБ во творбите на ликовните уметници, Дом на ЈНА
- 1964 — Словен градец, Македонски ликовни уметници, Уметностни павиљон — Скопје, Скопје 1963 низ ликовни творби, Музеј на град Скопје
- 1968 — Скопје, Ликовно-поетска-музичка вечер, Центар за култура и информации  
— Скопје, Наше минато, Уметничка галерија
- 1970 — Скопје, Моето сакано дело, Уметничка галерија
- 1971/72 — Скопје Нашето историско минато, Уметничка галерија и МСУ
- 1973 — Прилеп, Изложба на прилепски ликовни уметници, Дом на ЈНА
- 1979/80 — Скопје, Историско минато, Музеј на град Скопје
- 1980 — Скопје, Откуп на уметнички дела од Републичка СИЗ за култура 1977/79, III МСУ „Скопје“
- 1982 — Скопје, Аквизиции III, МСУ „Скопје“
- 1983 — Скопје, Скопје 63, Уметничка галерија
- 1984 — Скопје, Жената-инспирација во ликовното творештво, Центар за култура и информации

Излагал на сите годишни изложби на ДЛУМ, од 1953 до денес.

## НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

- 1954 — Бронзен медал за учество на учениците на изложбата „Наш град и село“ во Загреб.
- 1957 — Златен медал за изложбата на учениците, од меѓународен карактер во Загреб.
- 1957 — Орден заслуги за народ.
- 1959 — Пофалница од фондовите за унапредување на културните дејности на град Белград и Загреб за квалитетно учество на изложбата „Наш град и село“ и залагање во остварување на современите ликовни концепции во воспитувањето на децата и младинците.
- 1961 — Диплома најбољи ликовен педагог за успешна соработка на Изложба од Советот на друштвата за грима и воспитување на децата во Скопје.
- 1965 — Благодарници за учество на тематската изложба „Скопје 63“ од Музејот на град Скопје.
- 1973 — Пофалница од Маршал Тито, за изложбата „25 години творештво“.
- 1980 — Признание за учество на I Изложба на ученичките ликовни творби од СРМ со тема „Јас и светот“ ВО МСУ — Скопје, во соработка со Заводот за унапредување на школството на СРМ, ојузот на Организациите на социјалистичкото воспитување и грима на децата на СРМ, Центарот за детски ликовни творби и Сојузот на ликовни педагози.
- 1980 — Планета за педагошка дејност во ОУ „Тефес“ за 16 годишна дејност.





П. Николовски е мошне скромен и како човек и како уметник присутен во овој живот без бучливост и без клановски потпори, тој чекори низ своето творештво тивко и трудолубиво. Не е поведен ни заведен од претенциозниот енформел, не е истражувач на фигурата и на анатомијата и вон е од слаткогорчливите интриги и од фонусот. Само му е предаден на пејсажот, се помалку и помалку негуван и кај нас и во светот. Кај него е во замав загреаноста за пределите, најмногу овие скопски, снежни или правливи, под мраз или суша, со дрвја и вода на позната почва, со стари куќи и улици, притаени и меланхолични. Ги бара и наоѓа, тој живее во градот во кој е роден . . . .

Славко Јаневски

Веќе скоро 30 години Перо Николовски е присутен во нашиот ликовен живот преку изложбите на ДЛУМ или своите самостојни, во Скопје или надвор од него. Необично трудолубиво и фанатично упорен тој оди по својот сопствен пат, искрен скромен, тих и без модирање. Неговите мотиви се Старо Скопје Паркот, Крушево, Мртва природа, Портрети, Цвеќиња но негова опсесија секано се зимите. Тој ги слика неуморно и во сите можни варијанти. Може слободно да се рече дека тие се и врвно достигање во неговото творештво. Во нив неговиот потез е емотивен динамичен, паустузени сочен, поради што тие делуваат топло и ако судејќи по мотивот и уште повеќе по колоритот, би требало да биде обратно. Во нив често среќаваме силен судир на два големи блока, светол и темен, кои што од една страна ја деколорират сликата и од друга ја потсилуваат нејзината цврстина и динамика, што секано е и интенцијата на уметникот.

Портретот и цвеќето се често негови мотиви. Сликајќи цвеќина тој применува друга постапка. Колоритетот е поразнобразен и побогат, потезот посмирен а опшиот тоналитет згасен така, што за разлика од зимите, овие слики делуваат смирено, широко, и тихо. Така во неговото сликарство се редат мирот и немирот, тишината и грмот, пулсираат постојано два пулса, два ритма и од слика во слика ја сликаат неговата сопствена драма.

Скопје, април 1978

Борко Лазески



РЕТАП НУСО 10824  
1965 г.



## КАТАЛОГ

1. МОЈАТА МАЈКА, 1949  
масло на платно, 029 x 0,43
2. МОЈОТ ТАТКО, 1949  
масло на платно, 043 x 054
3. АВТОПОРТРЕТ, 1950  
масло на платно, 1,02 x 077
4. СТУДЕНТКА, II, 1952  
масло на платно, 052 x 066
5. АКТ I, 1953  
масло на платно, 050 x 058
6. АКТ II, 1953  
масло на платно, 058 x 040
7. ТОРКА, 1954  
масло на платно, 050 x 066
8. СТУДЕНКА II, 1954  
масло на олатно, 050 x 065
9. СТУДЕНТКА, III, 1954  
масло на платно, 065 x 051
10. АВТОПОРТРЕТ, 1953  
масло на платно, 065 x 050
11. БЕБА, 1954  
масло на платно, 065 x 050
12. МОЈАТА МАЈКА, 1955  
масло на платно, 050 x 062
13. ЈОВЧЕ, 1955  
масло на платно, 046 x 062
14. БЕСА, 1956  
масло на платно, 045 x 060
15. ЛИЛА, 1956  
масло на платно, 046 x 062
16. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ, 1957  
масло на платно, 044 x 052
17. КИКИ, 1957  
масло на лесонит, 032 x 041
18. ГОРДАНА, 1957  
масло на платно, 045 x 062
19. ЈУЛИЈАНА, 1957  
масло на платно, 074 x 061
20. ЗВОНКО, 1957  
масло на платно, 024 x 034
21. АВТОПОРТРЕТ, 1958  
масло на платно, 050 x 060
22. МОЈАТА СОПРУГА, 1958  
масло на лесонит, 054 x 043
23. АКТ III, 1958  
масло на платно, 080 x 1,10
24. МИЛЕ, 1958  
масло на картон, 036 x 049
25. МОЈАТА ЂЕРКА, 1965  
масло на платно, 045 x 060
26. МОЈАТА ЂЕРКА, 1970  
масло на платно, 070 x 050
27. АВТОПОРТРЕТ, 1970  
масло на платно, 50 x 070
28. ДРАГАН, 1975  
масло на глатно, 070 x 050
29. ШИНАСИ, 1977  
масло на платно, 050 x 070
30. АВТОПОРТРЕТ, 1984  
масло на платно, 050 x 070

### ЗИМА:

31. ЗИМА, 1949  
масло на лесонит, 060 x 090
32. ЗИМА, 1950  
масло на лесонит, 060 x 090

33. ЗИМА, 1951  
масло на платно, 060 x 090
34. ЗИМА, 1952  
масло на лесонит, 060 x 090
35. ЗИМА, 1955  
масло на платно, 060 x 090
36. ЗИМА — ДОМ НА ЈНА, 1960  
масло на лесонит, 065 x 045
37. ЗИМА — СКОПСКИ ПАРК, 1962  
масло на лесонит, 051 x 073
38. ЗИМА — СКОПСКИ ПАРК, 1971  
масло на лесонит, 050 x 070
39. ЗИМА — СКОПСКИ ПАРК, 1972  
масло на платно, 060 x 090
40. ЗИМА, 1973  
масло на платно, 075 x 1,40
41. ЗИМА, 1973  
масло на лесонит, 060 x 090
42. ЗИМА, 1973  
масло на лесонит, 060 x 090
43. ЗИМА, 1975  
масло на лесонит, 060 x 090
44. ЗИМА, 1975  
масло на платно, 060 x 090
45. ЗИМА, 1976  
масло на лесонит, 060 x 090
46. ЗИМА — СКОПСКИ ПАРК, 1976  
масло на платно, 085 x 1,40
47. ЗИМА, 1977  
масло на лесонит, 065 x 1,25
48. ЗИМА, 1977  
масло на платно, 065 x 1,25
49. ЗИМА, 1978  
масло на лесонит, 065 x 1,25
50. ЗИМА, 1978  
масло на лесонит, 060 x 090
51. ЗИМА — СКОПСКИ ПАРК, 1978  
масло на лесонит, 060 x 090
52. ЗИМА — БОРОВИ, 1978  
масло на лесонит, 060 x 090
53. ЗИМА, 1979  
масло на лесонит, 060 x 090
54. ЗИМА, 1979  
масло на лесонит, 060 x 090
55. ЗИМА, 1982  
масло на платно, 080 x 1,40
56. ЗИМА, 1983  
масло на лесонит, 060 x 090
57. ЗИМА, 1984  
масло на лесонит, 060 x 090

### ЦВЕЌЕ:

58. ЦВЕЌЕ И МРТВА ПРИРОДА, 1950  
масло на платно, 0,80 x 1,04
59. ХРИЗАНТЕМИ СО ДУЊИ, 1955  
масло на платно, 0,65 x 0,87
60. ЦВЕЌЕ, 1958  
масло на платно, 0,50 x 0,72
61. ХРИЗАНТЕМИ, 1958  
масло на лесонит, 0,56 x 0,86

62. ЦВЕЌЕ, 1968  
масло на лесонит, 0,52 x 0,73
63. ЦВЕЌЕ, 1970  
масло на платно, 0,50 x 0,70
64. ЦВЕЌЕ, 1971  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
65. ЦВЕЌЕ, 1971  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
66. ЦВЕЌЕ, 1977  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
67. ЦВЕЌЕ, 1977  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
68. ЦВЕЌЕ, 1977  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
69. ЦВЕЌЕ, 1977  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
70. ЦВЕЌЕ, 1983  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90

### СТАРО СКОПЈЕ:

71. СТАРА СКОПСКА ПЛАЖА, 1950  
масло на платно, 0,85 x 1,20
72. ДОМ НА ЈНА, 1950  
масло на лесонит, 0,46 x 0,60
73. СТАРО СКОПЈЕ, 1960  
масло на лесонит, 0,46 x 0,66
74. СТАРО СКОПЈЕ — МУГРИ, 1962  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
75. СТАРО СКОПЈЕ — МУГРИ, 1968  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
76. СТАРО СКОПЈЕ, 1968  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
77. СТАРО СКОПЈЕ, 1970  
масло на платно, 0,50 x 0,70
78. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
79. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
80. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
81. СКОПЈЕ — СТАРА ЧАРШИЈА, 1974  
масло на платно, 0,85 x 1,40
82. СКОПЈЕ — СТАРА ЧАРШИЈА, 1979  
масло на платно, 0,85 x 1,40
83. СКОПЈЕ — СТАРА ЧАРШИЈА, 1980  
масло на платно, 0,85 x 1,40
84. СТАРО СКОПЈЕ, 1982  
масло на лесонит, 0,50 x 1,00

### СКОПЈЕ, 1963 — ЗЕМЈОТРЕС

85. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1963  
масло на платно, 0,85 x 1,35
86. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1963  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
87. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1963  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
88. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1963  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
89. ДОМ НА ЈНА — 1963, 1963  
масло на платно, 0,48 x 0,62

90. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1963  
масло на картон 0,42 x 0,52
91. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1963  
масло на картон, 0,42 x 0,52
92. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1963  
масло на платно, 0,50 x 0,70
93. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1964  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
94. СКОПЈЕ, 1963 — ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА, 1964  
масло на лесонит, 0,52 x 0,42
95. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1965  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
96. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1965  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
97. СТАРО СКОПЈЕ — 1963, 1965  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
- 30 ГОДИНИ НА АСНОМ — КРУШЕВО**
98. ХОТЕЛ МОНТАНА И ПЕЈЗАЖ, 1973  
масло на глатно, 0,50 x 0,70
99. КРУШЕВО — ПЕЈЗАЖ, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
100. КРУШЕВО — ПАТОТ НА КОРИЈАТА, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
101. КРУШЕВО — ПЕЈЗАЖ — МОНОПОЛ, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
102. КРУШЕВО — ПЕЈЗАЖ, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
103. КРУШЕВО — ПЕЈЗАЖ, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
104. КРУШЕВО — ПЕЈЗАЖ, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
105. КРУШЕВО — ПЕЈЗАЖ, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
106. КРУШЕВО — СТАРА ЧАРШИЈА, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
107. НИКОЛА КАРЕВ, 1974  
масло на платно, 0,60 x 0,90
108. КРУШЕВО — 1903, 1974  
масло на платно, 0,85 x 1,40
109. ХОТЕЛ МОНТАНА, 1974  
масло на платно, 0,85 x 1,40
110. ПАНОРАМА — КРУШЕВО (ЦРКВА СВ. НИКОЛА), 1974  
масло на платно, 0,85 x 1,40
111. КРУШЕВО — СТАРА ЧАРШИЈА, 1974  
масло на платно, 0,85 x 1,40
112. ПИТУ ГУЛИ, 1982  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
- МИНИЈАТУРНИ СЛИКИ:**
113. ЦВЕЌЕ, 1956  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
114. ЦВЕЌЕ, 1957  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
115. ЦВЕЌЕ, 1961  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
116. ЦВЕЌЕ, 1962  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
117. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1968  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
118. ЦВЕЌЕ, 1969  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
119. ЗИМА — СКОПСКИ ПАРК, 1970  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
120. ТРЕНДАФИЛИ, 1970  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
121. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1970  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
122. ЗИМА — ПОЛИЊА, 1970  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
123. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1970  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
124. ЦВЕЌЕ, 1971  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
125. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1970  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
126. СТАРО СКОПЈЕ, 1971  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
127. СТАРА ЧАЕРШИЈА, 1971  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
128. СТАРО СКОПЈЕ, 1971  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
129. СТАРО СКОПЈЕ, 1971  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
130. СТАРО КОПЈЕ, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
131. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
132. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
133. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
134. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
135. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
136. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
137. СТАРО СКОПЈЕ, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
138. СТАРА ЧАРШИЈА, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
139. ТРЕНДАФИЛИ, 1972  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
140. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1972  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
141. ЗИМА, 1973  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
142. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1973  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
143. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1973  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
144. ТРЕНДАФИЛИ, 1974  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
145. ЗИМА, 1974  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
146. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1974  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
147. ЗИМА, 1975  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
148. ЦВЕЌЕ, 1975  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
149. КРАЈ ВАРДАР, 1975  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
150. ЦВЕЌЕ, 1976  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
151. НИЗ МАКЕДОНИЈА — ВАРДАР, 1977  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
152. ЗИМА, 1977  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
153. ЗИМА, 1977  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
154. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1977  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
155. ЗИМА, 1977  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
156. МАКЕДОНСКИ ПЕЈЗАЖ, 1978  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
157. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1979  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
158. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1980  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
159. ЗИМА, 1980  
масло на шпер плоча, 0,16 x 0,27
160. ЗИМА, 1983  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
161. СЕНО, 1983  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
162. СЕНО, 1984  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
163. НИЗ МАКЕДОНИЈА, 1984  
масло на лесонит, 0,16 x 0,27
- СКОПСКИ ПАРК:**
164. ДЕВОЈКА ВО ПАРК, 1955  
масло на платно, 0,70 x 0,50
165. СКОПСКИ ПАРК, 1956  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
166. СКОПСКИ ПАРК, 1957  
масло на лесонит 0,50 x 0,70
167. СКОПСКИ ПАРК, 1957  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
168. СКОПСКИ ПАРК, 1957  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
169. СКОПСКИ ПАРК, 1959  
масло на лесонит, 0,32 x 0,47
170. СКОПСКИ ПАРК, 1959  
масло на лесонит, 0,32 x 0,47
172. СКОПСКИ ПАРК, 1959  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90
173. СКОПСКИ ПАРК — МОСТОВИ, 1968  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
174. СКОПСКИ ПАРК, 1970  
масло на лесонит, 0,29 x 0,42
175. СКОПСКИ ПАРК, 1972  
масло на платно, 0,65 x 1,25
176. СКОПСКИ ПАРК, 1972  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70
177. СКОПСКИ ПАРК, 1972  
масло на плано, 0,50 x 0,70
178. СКОПСКИ ПАРК, 1973  
масло на лесонит, 0,49 x 0,70
179. СКОПСКИ ПАРК, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90

180. СКОПСКИ ПАРК, 1973  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90  
181. СКОПСКИ ПАРК, 1975  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90  
182. СКОПСКИ ПАРК, 1976  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90

**ПРОЛЕТ:**

183. ПРОЛЕТ, 1980  
масло на лесонит, 0,50 x 0,90  
184. ПРОЛЕТ, 1980  
масло на лесонит, 0,50 x 0,66  
185. ДИВА ПАТКА, 1950  
масло на платно, 0,67 x 0,50

186. КРАЈ ВАРДАР, 1954  
масло на платно, 0,65 x 0,50  
187. ТУТУНОБЕРАЧКИ, 1954  
масло на платно, 1,45 x 1,00  
188. СЕНО, 1956  
масло на лесонит, 0,60 x 0,48  
189. АМАМ, 1956  
масло на платно, 1,00 x 1,30  
190. ЈАГНЕШКИ ГЛАВИ, 1956  
масло на платно, 0,50 x 0,65  
191. КРАЈ ВАРАДР, 1959  
масло на лесонит, 0,49 x 0,31  
192. ОХРИДСКО ЕЗЕРО, 1970  
масло на лесонит, 0,29 x 0,43  
193. ПАСТРМКИ, 1971  
масло на платно, 0,50 x 0,70  
194. КРАЈ ВАРДАР, 1972  
масло на лесонит, 0,50 x 0,70  
195. АФИОНИ, 1974  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90  
196. ЖЕТВАРКИ, 1976  
масло на лесонит, 1,40 x 0,85  
197. ИНСТРУМЕНТИ, 1978  
масло на лесонит, 0,40 x 0,80  
198. МРТВА ПРИРОДА, 1984  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90  
199. МРТВА ПРИРОДА, 1984  
масло на лесонит, 0,60 x 0,90

**БИБЛИОГРАФИЈА**

**П. ГИЛЕВСКИ**

Под традиционалното ниво — Пролетна изложба на ДЛУМ  
Нова Македонија, Скопје, 16. V. 1965

**Т. Ш.**

Слабо презентирање — Есенска изложба на ДЛУМ  
Вечер, Скопје, 1. XII. 1966

**АНОНИМ**

Тематска изложба на Петар Николовски  
Вечер, Скопје, 13. VII. 1968

**БОРИС ПЕТНОВСКИ**

Неопределено (Перо Николовски)  
Нова Македонија, Скопје, 27. VII.  
1968

**Т. Ч.**

Углерии „Моша Пијаде“ у Битољу  
изложба Петра Николовског  
Борба, Белград, 14. VIII. 1969

**Т. Ш.**

Две самостојни ликовни изложби  
(Н. Франговски и П. Николовски)  
Вечер, Скопје, 14. IV. 1971

**Ј. Р.**

Изложба на Петар Николовски  
Нова Македонија, Скопје, 15. IV.  
1971

**Т. ШИРИЛОВ**

И творбите и авторот под ист покрив — Изложба на Петар Николовски  
Вечер, Скопје, 21. IV. 1971

**АНОНИМ**

„Мотиви од старо Скопје“ во Белград (Петар Николовски)  
Нова Македонија, Скопје, 24. III.  
1972

**АНОНИМ**

Старо Скопље на платната — П.  
Николовски  
Енспрес, Белград, 3. IV. 1972

**Т. Ш.**

Автор на 100 слики (Петар Николовски)  
Вечер, Скопје, 27. III. 1973

**Н. М.**

Мотиви од секојдневието (Ретроспективната изложба на Петар Николовски)  
Нова Македонија, Скопје, 27. III. 1973

**АНОНИМ**

Планови (Петар Николовски)  
Нова Македонија, Скопје, 30. I. 1974

**АНОНИМ**

Обемност (Петар Николовски)  
Вечер, Скопје, 1. II. 1974

**АНОНИМ**

Мотиви од Крушево (Петар Николовски)  
Вечер, Скопје, 11. VI. 1974

**Г. ЧАКУЛЕСКИ**

Крушево спремно за велико славље  
(Изложба на Петар Николовски)  
Борба, Белград, 1. VIII. 1974

**ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ**

Спектар на ликовни насочености  
(ДЛУМ)  
Нова Македонија, Скопје, 8. XII. 1974

**ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ**

Близка тематска преокупација („Жената како инспирација“)  
Нова Македонија, Скопје, 21. XII.  
1974

**АНОНИМ**

Наши ликовни уметници на Тријеналу у Њу Делхију (П. Николовски)  
Политика, Белград, 10. II. 1975

**М. М.**

Смотра на едногодишните ликовни остварувања (голем број на учесници — ДЛУМ)  
Нова Македонија, Скопје, 27. XI.  
1975

**М. МАН.**

Дела од седумдесеттина уметници  
(ДЛУМ)  
Нова Македонија, Скопје, 3. XII.  
1976

**АНОНИМ**

Слики од битолската уменичка галерија  
Вечер, Скопје, 17. I. 1977

**С. Г.**

Три изложби во Скопје  
Нова Македонија, Скопје, 18. I. 1977

**Т. Ш.**

Гигантска изложба на ДЛУМ  
Вечер, Скопје, 3. II. 1977

**В. М.**

Средба со сликарството на Николовски  
Нова Македонија, Скопје, 6. V. 1978

**Т. Ш.**

Слики од Петар Николовски  
Вечер, Скопје, 9. V. 1978

**ПАСКАЛ ГИЛЕВСКИ**

Мртва природа и пејзаж (П. Николовски и Г. М. Рисимкин)  
Вечер, Скопје, 20. V. 1978

**Т. ШИРИЛОВ**

Ретроспектива со 400 слики  
Вечер, Скопје, 14. VI. 1979

**ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ**

Во отсуство на посериозен приод  
(ДЛУМ)  
Нова Македонија, Скопје, 6. I. 1980

**АНОНИМ**

Ликовен пат (П. Николовски, Музеј  
на град Скопје)  
Вечер, Скопје, 16. XII. 1980

**АНОНИМ**

Ретроспектива на Петар Николовски  
(Музеј на град Скопје)  
Нова Македонија, Скопје, 19. XII.  
1980

**КОСТА ПОПОВСКИ**

Простор (П. Николовски)  
Вечер, Скопје, 11. III. 1981

**З. ПУРКОВИЌ**

Изложба на слики и скулптури (П.  
Николовски)  
Народен глас, Прилеп, 13. V. 1983

**Р. Р. Т.**

Ликовно-музичка литературна вечер  
(К. Ефтикова, И. Фелди, Л. Стефанова,  
З. Малиновска, П. Николовски и др.)  
Вечер, Скопје, 5. III. 1984

**АНОНИМ**

„Жената инспирација во ликовното  
творештво“ (К. Ефтикова, К. Манев,  
П. Гилевски, Г. Крстевски, П. Николовски  
и др.)  
Нова Македонија, Скопје, 6. III. 1984

издавач: Уметничка галерија „Скопје“ — Скопје  
одговорен уредник: Боро Митриески  
предговор: Менка Карапашовска  
организација на изложбата и наталошни податоци:  
**Мирјана Талеска**  
фотографии: Марин Димески-Димес  
линковно обликување: Коста Мартиноски  
печат: Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје  
тираж: 300 примероци

